

	Стр.
901. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	121
902. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	121
903. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122
904. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122
905. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	123
906. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	123

	Стр.
907. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	123
908. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	124
909. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	124
910. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	126
911. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	126
912. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	127
Огласен дел	1-16

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 855.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Се прогласува Законот за меѓународни рестриктивни мерки, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1494/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат постапката за воведување и престанување на важење на рестриктивните мерки, спроведувањето на рестриктивните мерки, координацијата на спроведувањето на рестриктивните мерки евиденцијата и други прашања кои се однесуваат на рестриктивните мерки.

Член 2

Рестриктивни мерки, во смисла на овој закон, се мерките кои имаат за цел одржување на меѓународниот мир и меѓународната безбедност, почитување на човековите права и основните слободи и развој на демократијата и владеењето на правото, а се воведени врз основа на:

- а) правно обврзувачки резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, усвоени според Главата VII од Повелбата на Обединетите нации;
- б) правни акти на Европската унија или

в) правни акти на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија во согласност со меѓународното право.

Член 3

Рестриктивните мерки може да се применат врз ед-на или повеќе држави, меѓународни организации, физички и правни лица и други субјекти опфатени со актите од членот 2 на овој закон.

Член 4

Видови на рестриктивни мерки се:

- а) ембарго на стоки и услуги;
- б) ембарго на оружје;
- в) забрана за влез во Република Македонија;
- г) финансиски мерки и
- д) други рестриктивни мерки согласно со меѓународното право.

Член 5

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Ембарго на стоки и услуги“ е забрана на увоз, извоз и транзит на стоки, давање услуги, трансфер на технологии и активности поврзани со трговијата на стоки и услуги кои се предмет на забраната;
2. „Ембарго на оружје“ е забрана за трговија со оружје и воена опрема и давање на техничка помош и донации во финансиски средства, оружје и воена опрема на субјектите на кои се однесува забраната;
3. „Забрана за влез“ е забрана за влез и транзитирање преку територијата на Република Македонија на лица од странство на кои се однесува рестриктивната мерка;
4. „Финансиски мерки“ се временна забрана за користење или располагање со имот на физичките и правните лица или давање на користење или на располагање на имот на лицата на кои се однесуваат рестриктивните мерки. Оваа мерка се однесува на:
 - а) имот со кој целосно или делумно располагаат или го користат физички и правни лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки и/или лица кои финансираат тероризам или терористички организации и
 - б) имот кој потекнува од имот со кој целосно или делумно располагаат или го користат физички и правни лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки и/или лица кои финансираат тероризам или терористички организации;

5. „Имот“ се пари, фондови или други инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и легални документи за сопственост и актива во пишан или електронски облик или инструменти со кои се докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот и

6. „Други рестриktivни мерки“ се целосен или делумен прекин на дипломатските, финансиските и економските односи, на сообраќајните, воздушните, поштенските и други комуникации со една или повеќе држави, но и други мерки во согласност со меѓународното право.

II. ПОСТАПКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 6

(1) Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за надворешни работи донесува одлука за воведување на рестриktivната мерка со која се определуваат:

- а) видот на рестриktivната мерка;
- б) надлежните органи за спроведување на рестриktivната мерка, согласно со нивните законски утврдени надлежности;
- в) начинот на спроведување на рестриktivната мерка и
- г) времетраењето на рестриktivната мерка.

(2) Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за надворешни работи, донесува одлука за престанување на важење на рестриktivната мерка од ставот (1) на овој член.

(3) Одлуките на Владата на Република Македонија од ставовите (1) и (2) на овој член се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 7

(1) Заради спроведувањето на воведените рестриktivни мерки, секое физичко и правно лице, државен орган и орган на единица на локалната самоуправа се должни да овозможат спроведување на воведените рестриktivни мерки и притоа да соработуваат со надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон.

(2) Секое физичко и правно лице, државен орган и орган на единица на локална самоуправа кој располага со информации и податоци за неспроведување на рестриktivните мерки, е должно да го извести Министерството за надворешни работи.

Член 8

Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон вршат надзор над спроведувањето на рестриktivните мерки, согласно со закон.

Член 9

(1) Со одлуката со која се воведува финансиска рестриktivна мерка Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам е должна без одлагање да ги извести соодветните финансиски институции, Агенцијата за катастар за недвижности и Централниот депозитар за хартии од вредност.

(2) Институциите од ставот (1) на овој член се должни без одлагање да извршат проверка и да го замрзнат имотот на лицата опфатени со финансиската рестриktivна мерка, доколку со нив воспоставиле деловен однос или кај нив користеле услуги, или да одбијат воспоставување деловен однос со лицата опфатени со финансиската рестриktivна мерка и за истото да ја известат Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам.

(3) Со одлуката за престанување на важење на финансиската рестриktivна мерка Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам е должна без одлагање да ги извести институциите од ставот (1) на овој член, кои се должни да го одмрзнат имотот.

Член 10

(1) При спроведување на финансиска рестриktivна мерка, на барање на лицето опфатено со финансиската рестриktivна мерка, надлежниот суд може да одобри делумно користење на имотот во дел којшто е неопходен за намирување на основните животни потреби, како што се лекување на тешко болни лица, породување, трошоци за смртен случај, плаќање на такси и даноци кон државата, трошоци за малолетни деца и слично.

(2) Надлежниот суд ги одредува условите под кои се одобрува делумното користење на имотот од ставот (1) на овој член.

(3) Надлежниот суд го известува Министерството за надворешни работи за донесените одлуки во рок од осум дена.

(4) За секоја судска одлука донесена врз основа на ставот (1) од овој член Министерството за надворешни работи е должно да ги извести надлежните тела во меѓународните организации кои ги вовеле рестриktivните мерки.

Член 11

Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон, физичките и правни лица од членот 7 на овој закон постапуваат со информациите и податоците со кои располагаат согласно со прописите за заштита на личните податоци и за безбедност на класифицирани информации.

Член 12

(1) Спроведувањето на рестриktivните мерки не повлекува одговорност за надлежните органи за спроведување на рестриktivните мерки согласно со овој закон и за физичките или правните лица кои се должни да обезбедат спроведување на рестриktivните мерки согласно со закон.

(2) За штетите кои можат да настанат со примената на овој закон не може да се поднесе барање за надоместок на штета против Република Македонија, против надлежните органи за спроведување на рестриktivните мерки согласно со овој закон и против физичките или правните лица од ставот (1) на овој член.

IV. КООРДИНАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 13

(1) За координација на спроведувањето на рестриktivните мерки Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за надворешни работи, формира Координативно тело за следење на спроведувањето на рестриktivните мерки (во натамошниот текст: Координативното тело).

(2) Координативното тело е составено од пет члена и тоа од Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија и Министерството за финансии со мандат од три години.

(3) Стручно-административните работи за Координативното тело ги врши Министерството за надворешни работи.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 14

(1) Регистар на одлуките на Владата на Република Македонија од членот 6 на овој закон води Министерството за надворешни работи.

(2) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за надворешни работи.

Член 15

Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон водат евиденција за спроведувањето на рестриктивната мерка која ги содржи следниве податоци за:

- а) рестриктивни мерки за физички лица:
- име и презиме на лицето,
 - датум, место и држава на раѓање,
 - адреса на живеалиште или престојувалиште,
 - државјанство,
 - број на идентификациона исправа и/или на патна исправа,
 - податоци за средствата и имотот со кој располага лицето на територијата на Република Македонија,
 - податоци за покренати прекршочни постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на рестриктивните мерки и
 - други податоци предвидени со Одлуката за воведување на рестриктивната мерка и
- б) рестриктивни мерки за правни лица:
- назив и седиште на правното лице,
 - податоци за основачот и основачкиот капитал,
 - име и презиме на управителот и на другите овластени лица на правното лице,
 - податоци за средствата и имотот кои правното лице ги поседува на територијата на Република Македонија,
 - податоци за покренати прекршочни постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на рестриктивните мерки и
 - други податоци предвидени со Одлуката за воведување на рестриктивната мерка.

(2) Функционерот кој раководи со надлежниот орган определен со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон го пропишува начинот и формата на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член.

VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 16

(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

(3) Глоба во износ од 700 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

Член 17

Прекршочната постапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува надлежниот суд.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегување во сила овој закон.

Член 19

Координативното тело од членот 13 на овој закон ќе се формира во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила овој закон.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2007).

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR MASA RESTRIKTIVE NDËRKOMBËTARE

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen procedura për vendosjen dhe shfuqizimin e masave restriktive, zbatimi i masave restriktive, koordinimi i zbatimit të masave restriktive, evidenca dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me masat restriktive.

Neni 2

Masa restriktive sipas këtij ligji janë masat që kanë për qëllim ruajtjen e paqes ndërkombëtare dhe të sigurisë ndërkombëtare, respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe zhvillimin e demokracisë dhe sundimin e së drejtës, e që janë të vendosura në bazë të:

a) rezolutave detyruese juridike të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të miratuara sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara;

b) akteve juridike të Bashkimit Evropian ose

v) akteve juridike të organizatave tjera ndërkombëtare në të cilat Republika e Maqedonisë bën pjesë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 3

Masat restriktive mund të zbatohen në një ose më tepër shtete, organizata ndërkombëtare, persona fizikë dhe juridikë dhe subjekte tjera të përfshira me aktet nga neni 2 i këtij ligji.

Neni 4

Llojet e masave restriktive janë:

- a) embargoja e mallrave dhe shërbimeve;
- b) embargoja e armëve;
- v) ndalimi për hyrje në Republikën e Maqedonisë;
- g) masat financiare dhe
- d) masat tjera restriktive në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 5

Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1. "Embargo e mallrave dhe shërbimeve" është ndalimi për import, eksport dhe transit të mallrave, dhënien e shërbimeve, transferimin e teknologjive dhe aktiviteteve lidhur me tregtinë e mallrave dhe shërbimeve që janë objekt i ndalimit;

2. "Embargo e armëve" është ndalimi për tregti me armë dhe pajisje ushtarake dhe dhënien e ndihmës teknike dhe donacioneve në mjete financiare, armëve dhe pajisjeve ushtarake subjekteve për të cilët ka të bëjë ndalimi;

3. "Ndalim për hyrje" është ndalimi për hyrje dhe transitim nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë i personave nga vendet e jashtme me të cilët ka të bëjë masa restriktive;

4. "Masa financiare" janë ndalimi i përkohshëm për shfrytëzim apo disponim me pronë të personave fizikë dhe juridikë ose dhënies për shfrytëzim ose disponim të pronës personave me të cilët kanë të bëjnë masat restriktive. Kjo masë ka të bëjë me:

a) pronën me të cilën disponojnë tërësisht ose pjesërisht ose e shfrytëzojnë personat fizikë dhe juridikë për të cilët kanë të bëjnë masat restriktive dhe/ose personat që i financojnë terrorizmin apo organizatat terroriste dhe

b) pronën që rrjedh nga prona me të cilën disponojnë tërësisht ose pjesërisht ose e shfrytëzojnë personat fizikë dhe juridikë, për të cilët kanë të bëjnë masat restriktive dhe/ose personat që i financojnë terrorizmin apo organizatat terroriste,

5. "Pronë" janë paratë, fondet ose instrumentet tjera për pagesë, letrat me vlerë, depozitat, pronësia tjetër e çfarëdo lloji, materiale ose jomateriale, e tundshme apo e patundshme, të drejtat tjera mbi sendet, kërkesat, si dhe dokumentet publike dhe dokumentet legale të pronësisë dhe aktiva me shkrim apo në formë elektronike ose instrumentet me të cilat dëshmohet e drejta e pronësisë ose interesit në pronën e atillë dhe

6. "Masa tjera restriktive" janë ndërprerja e tërësishtme apo e pjesshme e marrëdhënieve diplomatike, financiare dhe ekonomike, e komunikimeve të komunikacionit, ajrore, postare dhe komunikimeve tjera me një ose më tepër shtete, por edhe masat tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

II. PROCEDURA PËR VENDOSJEN DHE SHFUQIZIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 6

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme miraton vendim për vendosjen e masës restriktive, me të cilën përcaktohen:

- a) lloji i masës restriktive;
- b) organet kompetente për zbatimin masës restriktive, në pajtim me kompetencat e tyre të përcaktuara ligjore;
- v) mënyra e zbatimit të masës restriktive dhe
- g) kohëzgjatja e masës restriktive.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, miraton vendim për shfuqizimin e masës restriktive nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, shpallen në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

III. ZBATIMI I MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 7

(1) Për zbatimin e masave të vendosura restriktive, çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe organ i njësisë së vetadministrimit lokal, detyrohen që ta mundësojnë zbatimin e masave të vendosura restriktive dhe me këtë rast të bashkëpunojnë me organet kompetente, të përcaktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji.

(2) Çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe organ i njësisë së vetadministrimit lokal, që disponon me informata dhe të dhëna për moszbatimin e masave restriktive, detyrohet që ta njoftojë Ministrinë e Punëve të Jashtme.

Neni 8

Organet kompetente të përcaktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji, kryejnë mbikëqyrje mbi zbatimin e masave restriktive në pajtim me ligjin.

Neni 9

(1) Me vendimin me të cilin vendoset masa restriktive financiare, Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit, detyrohet që pa prolongim t'i njoftojë institucionet financiare përkatëse, Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive dhe Depozitarin Qendror për Letra me Vlerë.

(2) Institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni, detyrohen që pa prolongim të kryejnë kontroll dhe ta bllokojnë pronën e personave të përfshirë me masën restriktive financiare, nëse me ta kanë vendosur marrëdhënie afariste ose te ata kanë shfrytëzuar shërbime, apo të refuzojnë vendosje të marrëdhënieve afariste me personat e përfshirë me masën restriktive financiare dhe për këtë ta njoftojnë Drejtorinë për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit.

(3) Me vendimin për shfuqizimin e masës restriktive financiare, Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit, detyrohet që pa prolongim t'i njoftojë institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni, të cilët detyrohen ta zhblokojnë pronën.

Neni 10

(1) Gjatë zbatimit të masës restriktive financiare, me kërkesë të personit të përfshirë me masën restriktive financiare, gjykata kompetente mund të miratojë shfrytëzim të pjesshëm të pronës në pjesën që është e nevojshme për plotësimin e nevojave themelore për jetë, siç janë: mjekimi i personave të sëmurë rëndë, lindja, shpenzimet për mort, pagimi i taksave dhe tatimeve ndaj shtetit, shpenzimet për fëmijët e mitur dhe ngjashëm.

(2) Gjkata kompetente i përcakton kushtet në të cilat miratohet shfrytëzimi i pjesshëm i pronës nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjkata kompetente e njofton Ministrinë e Punëve të Jashtme për vendimet e miratuara në afat prej tetë ditësh.

(4) Për çdo vendim gjyqësor të miratuar në bazë të paragrafit (1) të këtij neni, Ministria e Punëve të Jashtme detyrohet që t'i njoftojë trupat kompetentë në organizatat ndërkombëtare që i kanë vendosur masat restriktive.